



## БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СМС УСЛУГАТА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

(Барањето пополнете го читко со печатни букви. Во квадратчињата за избор обележете со )

### Податоци за правното лице

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Назив:  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Адреса:   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Матичен број:   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Даночен број:   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |               |
| e-mail:   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | Контакт тел.: |
| Број на трансакциска сметка за вршење на платен промет во земјата од која ќе се врши наплата на надоместокот за услугата СМС банкарство за правни лица: |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Број на сметка:   | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |               |

### - Овластено лице (управител/ директор)

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|--|
| Име и презиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| Адреса:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| ЕМБГ:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Бр.ЛК: |  |
| e-mail:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контакт тел.: |        |  |

Барам да се:  - овозможи  - откаже СМС известување за:

#### Деловна картичка

|                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |             |         |                                |                                 |
|-----------------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|
| Број на картичка:           |  |  |  |  |      |  |  |  |  |             |         | <input type="checkbox"/> Одлив | <input type="checkbox"/> Прилив |
| Износ над: *                |  |  |  |  | ден. |  |  |  |  | моб.тел.:** | + 389 7 |                                |                                 |
| Време на прием на пораката: | <input type="checkbox"/> веднаш <input type="checkbox"/> помеѓу 8.00 и 20.00 часот |  |  |  |      |  |  |  |  |             |         |                                |                                 |

#### Потврдувам дека:

- сум согласен/на моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

### - Одговорно лице за финансиски контакт

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------------|--|
| Име и презиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |
| Адреса:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |
| ЕМБГ:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Бр.л.к.:   |  |
| e-mail:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контакт тел.: | Моб.тел.** |  |

Време на прием на пораката:  веднаш  помеѓу 8.00 и 20.00 часот

#### Потврдувам дека:

- сум согласен/на моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката;

### - Овластено лице (1)

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|--|
| Име и презиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| Адреса:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| ЕМБГ:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Бр.ЛК: |  |
| e-mail:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контакт тел.: |        |  |

Барам да се:  - овозможи  - откаже СМС известување за:

#### Деловна картичка

|                             |  |  |  |  |      |  |  |  |  |             |         |                                |                                 |
|-----------------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|
| Број на картичка:           |  |  |  |  |      |  |  |  |  |             |         | <input type="checkbox"/> Одлив | <input type="checkbox"/> Прилив |
| Износ над: *                |  |  |  |  | ден. |  |  |  |  | моб.тел.:** | + 389 7 |                                |                                 |
| Време на прием на пораката: | <input type="checkbox"/> веднаш <input type="checkbox"/> помеѓу 8.00 и 20.00 часот |  |  |  |      |  |  |  |  |             |         |                                |                                 |

#### Потврдувам дека:

- сум согласен/на моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

**- Овластено лице (2)**

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|--|
| Име и презиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| Адреса:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| ЕМБГ:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Бр.ЛК: |  |
| e-mail:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контакт тел.: |        |  |

**Барам да се:**  - овозможи  - откаже **СМС известување за:**

|                             |                                 |  |                                 |  |                           |  |  |      |  |  |  |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Деловна картичка</b>     |                                 |  |                                 |  |                           |  |  |      |  |  |  |                                |                                 |
| Број на картичка:           |                                 |  |                                 |  |                           |  |  |      |  |  |  | <input type="checkbox"/> Одлив | <input type="checkbox"/> Прилив |
| Износ над: *                |                                 |  |                                 |  |                           |  |  | ден. |  |  |  | моб.тел.:**                    | + 389 7                         |
| Време на прием на пораката: | <input type="checkbox"/> веднаш |  | <input type="checkbox"/> помеѓу |  | <b>8.00 и 20.00 часот</b> |  |  |      |  |  |  |                                |                                 |

**Потврдувам дека:**

- сум согласен/на моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

 **- Овластено лице (3)**

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|--|
| Име и презиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| Адреса:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |        |  |
| ЕМБГ:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               | Бр.ЛК: |  |
| e-mail:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контакт тел.: |        |  |

**Барам да се:**  - овозможи  - откаже **СМС известување за:**

|                             |                                 |  |                                 |  |                           |  |  |      |  |  |  |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Деловна картичка</b>     |                                 |  |                                 |  |                           |  |  |      |  |  |  |                                |                                 |
| Број на картичка:           |                                 |  |                                 |  |                           |  |  |      |  |  |  | <input type="checkbox"/> Одлив | <input type="checkbox"/> Прилив |
| Износ над: *                |                                 |  |                                 |  |                           |  |  | ден. |  |  |  | моб.тел.:**                    | + 389 7                         |
| Време на прием на пораката: | <input type="checkbox"/> веднаш |  | <input type="checkbox"/> помеѓу |  | <b>8.00 и 20.00 часот</b> |  |  |      |  |  |  |                                |                                 |

**Потврдувам дека:**

- сум согласен/на моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката. Исто така, сум информиран/а за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката.

**Со пополнување на Барањето потврдуваме дека:**

- наведените податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информираме Банката;
- Ја овластувам Комерцијална банка АД Скопје да ја задолжува горенаведената сметка за наплата на сите обврски настанати по овие услуги;
- сме информирани дека Банката ќе ги користи личните податоци на одговорното и овластените лица согласно законските прописи и правилата на Банката за заштита на личните податоци;
- сме информирани дека поради виша сила или технички проблеми од страната на телекомуникациските оператори може да се јават проблеми во функционирањето на услугата за што Банката не сноси одговорност;
- сме информирани дека висината на надоместокот кој Банката го наплатува по порака за побараните известувања согласно Тарифата на Банката, која може да подлежи на промени;
- сме согласни од Банката да добиваме и други видови на известувања за кои не се наплатува надоместок.

\* Минимален дозволен износ е 500 денари. Секој целоброен износ над минималниот е дозволен.

\*\* Форматот на телефонскиот број за примање на СМС пораките треба да е во меѓународен формат, со код на земја, оператор и самиот број

[ + код на земја оператор телефонски број ] пр. + 389 7X XXXXXX.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ година

од Банката

**Потпис и печат од одговорното лице  
Управител/Директор**

Овластено службено лице

\_\_\_\_\_  
Потпис на овластеното лице  
за финансиски контакт

\_\_\_\_\_  
Потпис на овластеното лице (1)

\_\_\_\_\_  
Потпис на овластеното лице (2)

\_\_\_\_\_  
Потпис на овластеното лице (3)